

## ОБУКА за GDPR Practitioner и DPO - Data Protection Officer - офицер за заштита на лични податоци



### Што е GDPR?

Парламентот на ЕУ по четиригодишна подготовка и расправа, на 14 април 2016 година, ја одобри регулативата 2016/679 **GDPR (General Data Protection Regulation)**.

**GDPR (General Data Protection Regulation)** е уредба донесена на ниво на **Европска Унија**, која се однесува на заштита на личните податоци и информации и се применува од 25.05.2018 година.

**Новата ЕУ регулатива (GDPR) се однесува на:**

- ▶ сите организации / компании кои имаат барем еден корисник од ЕУ;
- ▶ сите организации и бизниси основани во ЕУ, независно дали вршат обработка на податоци во ЕУ или не;
- ▶ организации кои не се основани во ЕУ, но нудат производи и/или услуги во ЕУ;

**Обуката е наменета за:**

- ▶ Офицери за заштита на лични податоци;
- ▶ Менаџери за заштита на лични податоци и управување со ризици;
- ▶ Проект менаџери за заштита на лични податоци;
- ▶ Одговорни лица за управување со безбедност на информации и управување со инциденти;
- ▶ Консултанти кои сакаат да ги подготват и подржат организациите во спроведување на барањата за усогласување со GDPR.



**Придобивки од обуката:**

- ▶ Темелно разбирање на концептот и барањата на **GDPR**;
- ▶ Разбирање на целта, содржината на **GDPR**;
- ▶ Ќе се стекнете со потребните знаења за успешна имплементација на безбедносни, технички и организациони мерки за заштита на личните податоци согласно барањата на **GDPR**;
- ▶ Поврзаност на **GDPR** со ISO27001 (ISMS) и ISO22301 (BCM);
- ▶ Разбирање на Упатството за проверка на усогласеност согласно принципите на аудит ISO19011;
- ▶ **Меѓународно признат сертификат (EXEMPLAR GLOBAL)**.
- ▶ **Доколку се пријават три или повеќе кандидати од иста организација - попуст од 10%.**

**Датум на обуката: 28.02 до 02.03.2019 год.**

**Краен рок за пријавување: 25.02.2019 год.**

Обезбедете го Вашето присуство на обуката преку пријавување на:  
[contact@mobeskvalitet.mk](mailto:contact@mobeskvalitet.mk) / [info@mobeskvalitet.mk](mailto:info@mobeskvalitet.mk)



ПРИЈАВА



**ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА:**

Назив на организацијата: \_\_\_\_\_ ЕДБ: \_\_\_\_\_

Адреса: \_\_\_\_\_

Тел/Факс: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

**ЗА КАНДИДАТОТ:**

Име и презиме: \_\_\_\_\_ Телефон: \_\_\_\_\_

Функција: \_\_\_\_\_ Мобилен: \_\_\_\_\_

Образование: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

**ОЗНАЧЕТЕ ЗА КОЈА КОМПЕТЕНТНА ЦЕЛИНА СЕ ПРИЈАВУВАТЕ:**

GDPR - Practitioner

DPO - Certified Data Protection Officer

Доколку имате бил какво искуство од споменатите стандарди, Ве молиме наведете:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ЦЕНОВНИК:**

GDPR - Practitioner 320 EUR \_\_\_\_\_

DPO - Certified Data Protection Officer 590 EUR \_\_\_\_\_

\*За 3 и повеќе од 3 кандидати од иста организација следува 10% попуст

-----  
\*Плаќањето се врши во денари: 1 EUR – 61,80 ден

\* Цените се без пресметан ДДВ (18%)

Краен рок за пријавување: 5 дена пред почеток на обуката

Ден: \_\_\_\_\_

Пријавата е важечка без печат и потпис